

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Современо планирање на скелетирани протези			
2.	Код				
3.	Студиска програма	Стручна специјализација за мобилна протетика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за медицински науки Универзитет “Гоце Делчев” - Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година / семестар	Прва година / I семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Драгољуб Велески			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Да се запознаат со современото планирање за изработка на скелетирани парцијални протези, со комплексни системи за ретенција и стабилизација, атечмени, телескопи, пречки и имплант покровни протези.				
11.	Содржина на предметната програма: Теоретска настава и практична настава:  -Основни карактеристики на скелетирани протези, поделба, индикации, контраиндикации, предности, недостатоци -Анализа на вредноста на потпората при оралната рехабилитација со скелетирани протези -Базален дел на скелетирани протеза, планирање, видови, димензионирање -Дентален дел на скелетирани протеза -Начини на поврзување на базата со денталниот дел -Паралелометриска анализа и планирање на елементите на скелетирани протеза -Планирање на ретенција и стабилизација на скелетирани протези -Биомеханика и статика на протезата -Карактеристики на комплексните метални протези -Комплексни метални протези со примена на телескоп системи -Комплексни метални протези со вградување на атечмени -Покровни, имплант комплексни протези				
12.	Методи на учење: Предавања, претклинички лабораториски вежби, аудиториски вежби, консултации.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	6ЕКТСx30часа=180часа			
14.	Распределба на расположивото време	45+30+15+10+80=180часа			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	45 часови	

		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часови
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	15 часови
		16.2.	Самостојни задачи	10 часови
		16.3.	Домашно учење	80 часови
17.	Начин на оценување Нумерички оценки во согласност со Статутот и правилниците на Универзитетот)			
	17.1.	Тестови		40 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		10 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Присуство на настава и освоени најмалку 42 поени од предиспитни активности.		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација		

22.	Литература					
	Задолжителна литература					
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	22.1.	1.	Д. Велески	Клиника и техника на парцијалните протези Книга 1	Стоматолошк и факултет - Скопје	2010
		2.	Д. Велески	Клиника и техника на парцијалните протези Книга 2- Скелетирана протеза (авторизирани предавања)	Стоматолошк и факултет - Скопје	2011
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година

		1.	Д.Стаменкович	Парцијалне протезе	Стоматолошк и факултет - Белград	2008
--	--	----	---------------	--------------------	--	------